



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn

Feedback е активност преку која професорот може да спроведе анкета за да собере повратни информации од студентите.

Feedback алатката ви овозможува да дизајнирате анкети со сопствени прашања од различни типови.



Feedback

Додавање на активности на курсот - Feedback

1. Изберете ја опцијата **Turn editing on**
2. Кликнете на линкот **Add an activity or resource** во соодветната секција (тема или недела)
3. Од дополнителното мени изберете **Feedback**

The screenshot displays a Moodle course page for 'Веројатност и статистика'. The breadcrumb trail is 'Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Зимски семестар 2019/20 / ВИС-2020/21-3'. A red circle labeled '1' highlights the 'Turn editing on' button in the top right corner. Below this, the page shows a topic named 'Topic 3' with a red arrow pointing to it. A red circle labeled '2' highlights the '+ Add an activity or resource' link in the top right of the topic area. The main content area shows a grid of activity and resource icons. A red circle labeled '3' highlights the 'Feedback' icon in the first row, second column of the grid.

Додавање на активности на курсот - Feedback

- Најчесто користени опции се:
 - **Name** – името на прашалникот како сакате да ви се покажува на курсот
- Во делот **Availability** можете временски да ја ограничите активността:
 - **Allow answers from** – датум и време од кога активността ќе биде достапна
 - **Allow answers to** – датум и време до кога активността ќе биде достапна

Updating Feedback in Topic 12 [Expand all](#)

▼ **General**

Name ! Feedback

Description

Display description on course page [?](#)

▼ **Availability**

Allow answers from 9 September 2021 11:57 Enable

Allow answers to 9 September 2021 11:57 Enable

Додавање на активности на курсот - Feedback

- Во делот **Question and submission settings** можете да ги поставите следните подесувања:
 - **Record user names** – дали анкетата да биде анонимна
 - **Allow multiple submissions** – дозволете еден корисник да учествува во анкетата повеќе од еднаш
 - **Enable notification of submissions** – овозможете професорот да добие известување кога ќе има нов поднесок
 - **Auto number questions** – доколку ја вклучите оваа опција, сите прашања ќе бидат автоматски нумерирани
- На крај кликнете **Save and display**

▼ Question and submission settings

Record user names

Allow multiple submissions

Enable notification of submissions

Auto number questions

▶ After submission

▶ Common module settings

▶ Restrict access

▶ Activity completion


▶ Tags

▶ Competencies

Save and return to course Save and display Cancel

Додавање на активности на курсот - Feedback

- За да додадете прашања кликнете на табот **Edit questions (1)**
- Во делот **Add question** можете да ги додате следните типови на прашања(2)
 - **Add a page break** – завршување на тековната страна (следните прашања ќе бидат на наредна страна)
 - **Captcha** – проверка дали прашалникот го одговара човек
 - **Information** – ова ви овозможува да го информирате студентот како е именуван курсот или поткатегијата
 - **Label** – етикета (служи само за естетско уредување на прашалникот)
 - **Longer text answer** – креирање прашање со можност за долги одговори (есејски одговори)
 - **Multiple choice** – повеќекратен избор, каде што имате можност да понудите:
 - Избор на еден од повеќе понудени одговори
 - Избор на повеќе понудени одговори
 - Избор на еден од повеќе понудени одговори во опаѓачка листа
 - **Multiple choice (rated)** – слично како и Multiple choice (претходното), но ќе треба да внесете и нумеричка вредност поврзана со одговорот
 - **Numeric answer** – прашање каде што студентот ќе може да внесе само нумерички одговор
 - **Short text answer** – креирање прашање каде што студентите треба да внесат краток одговор
- Презентирана е опцијата – **Short text answer (3)**



The screenshot shows the configuration form for a 'Short text answer' question. It includes a 'Required' checkbox, a 'Question' field with the text 'Кој интернет провајдер го користите?', a 'Label' field, a 'Textfield width' dropdown set to 30, a 'Maximum characters accepted' field set to 255, and a 'Position' dropdown set to 1. At the bottom, there are 'Save question' and 'Cancel' buttons.

Додавање на активности на курсот - Feedback

Следно да погледнеме како се внесува прашање со опцијата за внес на краток одговор:

1. Одберете **Short text answer**
2. Во полето **Question** внесете го вашето прашање
3. Останатите параметри се за уредување на полето за внес на одговор и не се задолжителни за промена.
4. Зачувајте го прашањето

Како втор пример ќе додадеме прашање со повеќекратен избор:

1. Одберете **Multiple choice**
2. Во полето **Question** внесете го вашето прашање
3. Одберете дали сакате еден или повеќе одговори да бидат можни за одбирање
4. Одговорите кои ќе ги понудите за избор внесете ги во полето **Multiple choice values**, каде што еден одговор ќе биде во една линија (при внесување на нова вредност кликнете ентер на вашата тастатура и потоа внесете ја новата вредност)
5. Зачувајте го прашањето

Short text answer

Required

Question:

Label:

Textfield width:

Maximum characters accepted:

Position:

Multiple choice

Required

Question:

Label:

Multiple choice type:

Adjustment:

Hide the "Not selected" option:

Do not analyse empty submits:

Multiple choice values:

Use one line for each answer!

Position:

Преглед на Feedback

- За преглед отворете го прашалникот што го креиравме
- На следниот прозорец (во табот Overview) ви се прикажуваат информации колку прашања имате и колку корисници ги одговориле истите
- За да ги погледнете прашањата кликнете на табот „**Edit questions**“ (1) исто така тука можете да додадете нови или да ги уредувате веќе постоечките
- За да ги погледнете одговорите отворете го табот „**Show responses**“ (2)

Feedback

Overview Edit questions Templates Analysis Show responses

Add question Choose...

Кој интернет провајдер го користите? Edit

Кој интернет провајдер го користите? Not selected Македонски Телеком Телекабел Edit

Оценете го вашиот интернет провајдер со оцена од 1 до 10. (1 - 10) Edit

Опишете ги вашите позитивни и негативни искуства со вашиот оператор Edit

Feedback

Overview Edit questions Templates Analysis Show responses

Anonymous entries (1)

Download table data as Comma separated values (.csv) Download

Response number	Кој интернет провајдер го ...	Кој интернет провајдер го ...	Оценете го вашиот интернет ...	Опишете ги вашите позитивни...	
Response number: 1	Телеком	Телекабел	10	Позитивни и негативни искуства	

← Втор колоквиум Jump to... Линк до УКИМ (hidden) →

За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со **Feedback** кликнете на следните линкови:
 - [Feedback activity](#)
 - [Feedback settings](#)
 - [Building Feedback](#)
 - [Using Feedback](#)
 - [Feedback FAQ](#)
 - [Feedback block](#)